



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Среда, 22 септември 1976
Скопје
Број 29 Год. XXXII

Претплатата за 1976 година изнесува 350 динари. Овој број чини 12 дин. Жиро сметка 40100-601-128

311.

Врз основа на член 46 став 2 од Законот за републичката управа („Службен весник на СРМ“ бр. 17/65 и 16/69), Извршниот совет на Собранието на СРМ донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ФУНКЦИЈАТА ЧЛЕНОВИ И ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА РЕПУБЛИЧКАТА КОМИСИЈА ЗА ВОДОСТОПАНСТВО

I. Се утврдува престанување на функцијата членови на Републичката комисија за водостопанство на:

- Киро Никовски,
- инж. Милан Џиндевски,
- инж. Трајко Крујовски,
- Јован Ничевски,
- Владимир Миличевик,
- инж. Ратко Тасев,
- инж. Методи Цветковски,
- Илија Андоновски,
- инж. Миле Стојановски.

II. За членови на Републичката комисија за водостопанство се именуваат:

1. Добривој Тушев, дипл. градежен инженер, на работа во Републичкиот секретаријат за внатрешни работи;
 2. Борис Шумковски, дипл. градежен инженер, главен републички сообраќаен инспектор во Републичкиот секретаријат за сообраќај и врски;
 3. Никола Дурнев, дипл. градежен инженер, доцент на Градежен факултет — Скопје;
 4. Костадин Ефтимов, дипл. градежен инженер, технички директор на „Водостопанство“ — ООЗТ Струмица;
 5. Благоја Герасимов, началник на хидротехничко одделение во Заводот за водостопанство на СРМ;
 6. Константин Георгиевски, дипл. градежен инженер во Стопанска банка — Скопје;
 7. Ангел Атанасов, дипл. градежен инженер, главен инженер во Водостопанско претпријатие „Брегалница“ — Кочани;
 8. Воислав Попов, технички директор во „Водостопанство“ ООЗТ „Мелиопроект“ — Скопје;
 9. Илија Каранфилов, дипл. електро инж. на работа во „Електростопанство“ — Скопје.
- III. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 12-1954/1
20 јули 1976 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

312.

Врз основа на член 7 став 3 од Законот за филмот („Службен весник на СРМ“ бр. 44/75), Извршниот совет на Собранието на СРМ донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА РАБОТНАТА ЗАЕДНИЦА НА КИПОТЕКАТА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

I. За членови на Работната заедница на Кипотеката на Социјалистичка Република Македонија се именуваат:

1. Миле Белдедовски, социолог, стручен соработник при Советот на Сојузот на синдикатите на Македонија;

2. Најден Настев, советник на секретарот на Секретаријатот за односи со странство на Извршниот совет;

3. Димитар Тодоровски, судија на Основниот суд на здружениот труд — Скопје.

II. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 12-1945/1
20 јули 1976 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

313.

Врз основа на член 33 од Законот за Извршниот совет („Службен весник на СРМ“ бр. 40/71), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ СОВЕТНИК ВО ИЗВРШНИОТ СОВЕТ

I. Се именува за советник во Извршниот совет инж. КОЛЕ ЈОРДАНОВ, досегашен директор на проект на Обединетите нации за изработка на генерален урбанистички план за Лагос — Нигерија, сметано од 15. 7. 1976 година.

II. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 12-1982/1
20 јули 1976 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

314.

Врз основа на член 18 од Законот за данокот на доход на организациите на здружениот труд („Службен весник на СРМ“, бр. 47/73, 11/74, 15/76 и 25/76), републичкиот секретар за финансии донесува

У П А Т С Т В О

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УПАТСТВОТО ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ДАНОКОТ НА ДОХОД НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД

1. Во Упатството за начинот на пресметување и плаќање на данокот на доход на организациите на здружениот труд („Службен весник на СРМ“, бр. 21/74, 27/74 и 5/76), точката 2 се менува и гласи:

„Основица за пресметување на данокот на доход, во смисла на член 8 од Законот, претставува остварениот доход утврден со завршната сметка односно со утврдување на деловниот резултат кумулативно (јануари—март, јануари—јуни и јануари—септември) на организацијата на здружениот труд — обврзник на данокот на доход, намален за вложувањата од средствата на организацијата на здружениот труд за намените определени во став 1 на истиот член од Законот“.

2. Точките 4 до 10 се заменуваат со 9 нови точки кои гласат:

„4. Како средства за изградба на електроенергетски објекти, во смисла на член 8, став 1, алинеја 1 од Законот, се сметаат средствата издвоени според Законот за здружување на дел од средствата на општествената репродукција за изградба на електроенергетски објекти.

5. Како вложувања на средства, во смисла на член 8, став 1, алинеја 2 од Законот, се сметаат средствата што организацијата на здружениот труд ќе ги вложи во текот на годината.

6. Како вложувања на средства во смисла на член 8, став 1, алинеја 3 од Законот, се сметаат ефективните вложувања во текот на годината и тоа:

а) за развој на истражувачки капацитети — средствата вложени за изградба и опремување на капацитети; и

б) за истражувачко-развојни работи во сопствените истражувачко-развојни единици и во самостојните истражувачки организации, како и за развој на културата и физичката култура — средствата вложени за овие намени.

7. Како вложувања на средства, во смисла на член 8, став 1, алинеја 4 од Законот, се сметаат средствата што организациите на здружениот труд од другите области и гранки ќе ги вложат во текот на годината за развој на дејностите од посебно значење предвидени во делот III (точка 2) од Општествениот план на Југославија за периодот од 1976 до 1980 година.

8. Како вложувања на средства за заштита и унапредување на човековата околина и за општонародна одбрана, во смисла на член 8, став 1, али-

неја 5 од Законот, се сметаат средствата вложени во текот на годината за тие намени.

9. Како средства за отплата на санациони кредити и средства за општествена исхрана во смисла на член 8, став 1, алинеја 6 од Законот, се сметаат средствата што основната организација на здружениот труд ги дава за тие намени во текот на годината.

Како средства за покривање на загуби, во смисла на член 8, став 1, алинеја 6 од Законот, се сметаат средствата што по завршната сметка се издвојуваат за оваа намена.

10. Како доход остварен во организацијата на здружениот труд од работа организирана според системот на „сиц“, во смисла на член 8, став 2 од Законот, се смета доходот остварен по тој основ.

11. При пресметувањето на аконтацијата на данокот на доход во текот на годината, организацијата на здружениот труд може да ја намали основницата на данокот на доход по основите од член 8 од Законот, во висина на извршените ефективни вложувања во тој пресметковен период.

12. За утврдување висината на вложените средства за намените утврдени во точките од 4 до 10 од ова упатство, организацијата на здружениот труд обезбедува соодветна документација“.

3. Во досегашната точка 11 која станува 13, ставовите 4 и 5 се бришат, а во ставот 6 кој станува 4, бројката „28“ се заменува со „12“.

4. Во досегашната точка 12 која станува 14, став 1, бројките „29 до 32“ се заменуваат со бројките „13 до 16“.

5. Досегашните точки 13 до 21 стануваат 15 до 23.

6. Во досегашната точка 22 која станува 24, бројките „4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 18“ се заменуваат со бројките „4 до 12 и 20“.

7. Досегашните точки 23 до 25 стануваат 25 до 28.

8. Данокот на доход во текот на годината се пресметува кумулативно (јануари—март, јануари—јуни и јануари—септември) според образецот „РДД“ — „Пресметка на данокот на доход на организациите на здружен труд на територијата на СР Македонија“, што е составен дел од ова упатство.

Првата пресметка на данокот на доход според ова упатство ќе се изготви за периодот јануари—септември 1976 година.

9. Ознаката на образецот „ДД“ низ целиот текст на упатството се заменува со ознаката „РДД“.

10. Одредбите на точката 3 од Упатството не се применуваат за пресметување на данокот на доход.

11. Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 06-2263/1
14 септември 1976 година
Скопје

Републички секретар за
финансии,
Ристо Филиповски, с. р.

ООЗТ _____
ОЗТ _____

Образец „РДД“

П Р Е С М Е Т К А
НА ДАНОКОТ НА ДОХОД НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД
НА ТЕРИТОРИЈАТА НА СР МАКЕДОНИЈА ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1 ЈАНУАРИ
ДО ————— 1976 ГОДИНА

Ред. број	Е л е м е н т и	И з н о с	
		за претход- ната година	за тековната година
1	2	3	4
I. Средства на кои се плаќа данок на доход			
	1. Остварен доход (р. бр. 17 од образецот „Деловен резултат“ — односно „Билансот на успехот“).		
II. Средства на кои не се плаќа данок на доход			
	2. За изградба на електроенергетски објекти според Законот за здружување на дел од средствата за општествена репродукција за изградба на електроенергетски објекти		
	3. Вложувања во стопански недоволно развиените краишта во Републиката од страна на организациите на здружениот труд од другите подрачја		
	4. Вложувања за:		
	— развојот на истражувачките капацитети и за истражувачки развојни единици и самостојни истражувачки организации; и		
	— развојот на културата и физичката култура		
	5. Вложувања во дејности од посебно значење за остварување на договорената политика во вкупниот развој на целата земја утврдени со Општествениот план на Југославија за периодот 1976 до 1980 година, освен вложувањата на организациите на здружениот труд од тие дејности		
	6. Вложувања за заштита и унапредување на човековата околина и за општонародната одбрана		
	7. Средства за:		
	— отплата на санациони кредити		
	— покривање на загуби што се издвојуваат по завршната сметка без обврска на враќање (ред. број 49 од „Билансот на успехот“)		
	— општествена исхрана		
	— издвоени средства за солидарност		
	8. Дел од доходот што е остварен од организацијата според системот на „СИЦ“		
	9. Вкупно средства на кои не се плаќа данок на доход (збир. р. бр. 2 до ред. бр. 8)		
	10. Даночна основица (ред. бр. 1 минус ред. бр. 9)		
III. Начин на утврдување на аконтацијата на данокот на доход			
	11. Даночна основица за еден месец (ред. број 10 поделен со бројот на месеците од последниот пресметковен период)		
	12. Аконтација за данокот на доход за месеци ————— 197— год. (ред. број 11 X 1 : 100)		
	13. Уплатени аконтации на данокот на доход за период ————— 197— година		
	14. Износ на стварно пресметаниот данок на доход за периодот од — до — 197— година (ред. број 11 X ————— % x бројот на месеците за кои е утврдена обврската на данокот на доход)		
	15. Разлика на помалку уплатен данок на доход за периодот од — 197— год. (ред. бр. 14 минус ред. бр. 13)		
	16. Разлика на повеќе уплатен данок на доход за периодот 197— година (ред. бр. 13 минус ред. бр. 14)		
IV. Начин на утврдување на конечниот износ на данокот на доход по завршната сметка			
	17. Износ на стварно пресметаниот данок на доход по ЗС во 197— година (ред. бр. 10 x ————— %)		
	18. Уплатена аконтација на данокот на доход за 197— година (ред. број 13)		
	19. Помалку уплатен данок на доход по ЗС за 197— год. (ред. бр. 17 минус ред. бр. 18)		
	20. Повеќе уплатен данок по ЗС за 197— година (ред. бр. 18 минус ред. бр. 17)		

Раководител на сметководството,

Директор,

315.

Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја уставноста и законитоста на Одлуката на советот на Медицинскиот центар во Струга донесена на седницата од 30 јули 1975 година и на Самоуправната спогодба за основите и мерилата за распределба на личните доходи на работниците во основните организации на здружениот труд и во работните заедници на заедничките служби на Медицинскиот центар во Струга, склучена на собирот од 20 декември 1975 година меѓу работниците во основните организации на здружениот труд и во работните заедници на заедничките служби на центарот, по одржаната јавна расправа на 12 мај 1976 година донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВААТ:

а) Одлуката на советот на Медицинскиот центар во Струга донесена на седницата од 30 јули 1975 година, со која е утврден износот на надоместокот за дежурствата, одвоениот живот и за теренскиот додаток на работниците на центарот и со која е дадено толкување на членот 16 од Самоуправната спогодба за основите и мерилата за распределба на личните доходи на работниците во основните организации на здружениот труд и во работните заедници на заедничките служби на Медицинскиот центар во Струга; и

б) ставот 2 на член 29 и членот 45 од Самоуправната спогодба за основите и мерилата за распределба на личните доходи на работниците во основните организации на здружениот труд и во работните заедници на заедничките служби на Медицинскиот центар во Струга, склучена меѓу работниците во основните организации на здружениот труд и во работните заедници на заедничките служби на центарот на 20 декември 1975 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Медицинскиот центар во Струга на начин предвиден за објавување на самоуправните општи акти.

3. Собирот на работните луѓе на основната организација на здружениот труд Служба за детска заштита во состав на Медицинскиот центар во Струга му поднесе на Уставниот суд на Македонија предлог за оценување уставноста и законитоста на актите означени во точката 1 на оваа одлука. Според наводите во предлогот оспорената одлука била противуставна и незаконита затоа што е донесена од советот на центарот. Во предлогот се наведува дека советот на центарот не е овластен, според уставот и законот, да донесува одлуки со кои се решава за неопуштивите права на работниците бидејќи за тие права се овластени непосредно да одлучуваат работниците со склучување на самоуправна спогодба. Според наводите во предлогот оспорената одлука е противуставна и незаконита и затоа што со неа се вршело толкување на членот 16 од Самоуправната спогодба за основите и мерилата за распределба на личните доходи на работниците во смислата дека инфективниот додаток не следува на сите работници на центарот, туку само во случај на епидемиолошки индикации кои ги огласил надлежниот орган на собранието на општината, со што советот го изменил всушност овој член од спогодбата со кој било предвидено инфективен додаток да им припаѓа на сите кои работат со отровни материјали и инфекции. Од друга страна, според наводите во предлогот, советот на центарот не бил ни овластен да одлучува за тоа. По однос на ставот 2 на член 29 од спомнатата самоуправна спогодба во предлогот се оспорува неговата уставност и законитост затоа што со него е предвидено оценката за постигнатите натпросечни односно потпросечни резултати во работата на работникот и за соодветното на нив наградување да ја дава управникот на основната организација на здружениот труд.

4. На јавната расправа Судот утврди дека советот на Медицинскиот центар во Струга на седницата одржана на 30 јули 1975 година донел одлука со која ги утврдил, покрај другото, износите на надоместокот за дежурствата, одвоениот живот и за теренскиот додаток што им се исплатува на работниците на центарот. Судот исто така утврди дека со оваа одлука советот на центарот дал толкување на членот 16 од Самоуправната спогодба за основите и мерилата за распределба на личните доходи на работниците кои работат со отровни материјали и инфекции во смисла дека инфективниот додаток не им следува на сите работници на центарот, освен во случај на епидемиолошки индикации кои ги огласил надлежниот орган на собранието на општината. На оваа расправа Судот утврди и тоа дека со ставот 2 на член 29 од Самоуправната спогодба за основите и мерилата за распределба на личните доходи на работниците е предвидено оценка за постигнатиот успех да дава управникот на основната организација на здружениот труд, односно на заедничките служби во соработка со непосредниот старешина на работникот. Најпосле, на расправата Судот утврди дека со членот 45 од самоуправната спогодба е предвидено толкување на одредбите од оваа спогодба да дава собирот на работните луѓе на работната организација или советот на медицинскиот центар.

5. Според ставот 1 на член 23 од Уставот на СР Македонија работниците во основната организација на здружениот труд ги утврдуваат, покрај другото, основите и мерилата за распределба на средствата за своите лични доходи. Основите и мерилата за распределба на средствата за лични доходи, работниците во основните и во другите организации на здружениот труд ги утврдуваат, согласно ставот 1 на член 136 од Уставот, со самоуправна спогодба. Со членот 4 од сојузниот Закон за меѓусебните односи на работниците во здружениот труд („Службен лист на СФРЈ“ бр. 22/73) е предвидено работниците во основната организација на здружениот труд со самоуправна спогодба склучена во писмена форма да ги уредуваат, покрај другото, основите и мерилата за распределба на средствата за лични доходи и начинот за пресметување и исплата на личните доходи за време поминато на работа ноќе или подолго од полното работно време и други прашања од меѓусебните односи на здружениот труд. Со републичкиот Закон за меѓусебните односи на работниците во здружениот труд („Службен весник на СРМ“ бр. 16/74) исто така е предвидено работниците во основната организација на здружениот труд да одлучуваат за своите права од меѓусебните односи во здружениот труд. Така, според членот 45 од овој закон работниците во основната организација, покрај другото, ги распределуваат, во согласност со самоуправните спогодби и општествени договори за усогласување на распределбата на доходот и на личните доходи, средствата за личните доходи, додека со членот 46 од истиот републички закон е предвидено работниците во основната организација со самоуправна спогодба за распределба на доходот и на личните доходи да ја утврдуваат висината на зголемената основа на аконтацијата на личните доходи за работа подолго од полното работно време, ноќна работа и за работа на државни и други празници на кои со закон или пропис на општината е пропишано да не се работи.

Со оглед на тоа што советот на Медицинскиот центар во Струга со оспорената одлука го определил износот на надоместокот за дежурствата, одвоениот живот и за теренскиот додаток, Судот оцени дека одлуката не е во согласност со ставот 1 на членовите 23 и 136 од Уставот на СР Македонија, со членот 4 од сојузниот Закон за меѓусебните односи на работниците во здружениот труд и со членовите 45 и 46 од републичкиот Закон за меѓусебните односи на работниците во здружениот труд. Според мислењето на Судот советот на Медицинскиот центар во Струга не бил овластен да одлу-

чува по изнесените прашања, туку дека за нив, како неотуѓиви права на работниците во основната и во другите организации на здружениот труд, се овластени во смисла на означените уставни и законски одредби, да одлучуваат непосредно самите работници со склучување на самоуправни спогодба. Судот оцени дека со овие уставни и законски одредби не е во согласност и ставот 2 на член 29 од Самоуправната спогодба за основите и мерилата за распределба на личните доходи на работниците во основните организации на здружениот труд и во работните заедници на заедничките служби на Медицинскиот центар во Струга затоа што со оваа одредба е предвидено оценка за постигнатите натпросечни, односно потпросечни резултати во работата на работникот да дава управникот на основната организација на здружениот труд, односно на заедничките служби во соработка со непосредниот старешина на работникот без однапред утврдени основи и мерила за тоа.

Најпосле, Судот оцени дека оспорената одлука не е во согласност со Уставот и поради тоа што со неа советот на Медицинскиот центар во Струга, врз основа на членот 45 од самоуправната спогодба, извршил толкување на членот 16 од спогодбата, па, порај одлуката го оцени како противуставен и членот 45 од спогодбата, со кој е предвидено толкување на одредбите од оваа спогодба да дава советот на работните луѓе на работната организација или советот на медицинскиот центар бидејќи и тој самиот не е во согласност со Уставот. Според мислењето на Судот автентично толкување на правен акт може да дава само еден орган и тоа оној ор-

ган кој го донел актот. Со оглед на тоа Судот смета дека оспорената одлука со која се дава толкување на членот 16 од самоуправната спогодба како и членот 45 од спогодбата не се во духот на Уставот.

На основа изнесеното Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 87/75

12 мај 1976 година

Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р Асен Грунче, с. р.

По извршеното срамнување со изворниот текст, установено е дека во текстот на Одлуката за распределба на средствата за изградба и опремување на нестопански објекти што се од општ интерес за Републиката за 1976 година, објавена во „Службен весник на СРМ“ бр. 24 од 23 јули 1976 година, се поткраднала грешка поради што се дава

И С П Р А В К А
НА ОДЛУКАТА ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА ЗА ИЗГРАДБА И ОПРЕМУВАЊЕ НА НЕСТОПАНСКИ ОБЈЕКТИ ШТО СЕ ОД ОПШТИ ИНТЕРЕС ЗА РЕПУБЛИКАТА ЗА 1976 ГОДИНА

Во точката 1, потточка 14 наместо износот „8.400.000“ треба да стои „840.000“.

Од Републичкиот секретаријат за законодавство и организација, Скопје, бр. 02-722/1/76.

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

295.

Врз основа на член 20 од Законот за основање на самоуправните интересни заедници („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74), член 23 од Статутот на Заедницата на културата на општина Прилеп, Собранието на Заедницата, на седницата одржана на 29 април 1974 година, донесе

О Д Л У К А **ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ОД ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ ОД РАБОТНИЦИТЕ И ДРУГИТЕ РАБОТНИ ЛУЃЕ ЗА ЗАЕДНИЦАТА НА КУЛТУРАТА НА ОПШТИНА ПРИЛЕП**

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат стапките на придонесите од личниот доход на работниците и другите работни луѓе по основ на кој се обезбедуваат средства за Заедницата на културата на општина Прилеп.

Член 2

Стапките на придонесите од личниот доход на работниците и на другите работни луѓе по кои ќе се плаќаат средства на Заедницата на културата изнесуваат:

- придонес од личен доход од работен однос, по стапка од 0,18%;
- придонес од личен доход од земјоделска дејност, по стапка од 1%;
- придонес од личен доход од самостојно вршење на стопанска дејност, по стапка од 2%;
- придонес од личен доход од самостојно вршење на нестопанска дејност, по стапка од 2%.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен гласник на општина Прилеп“, а ќе се применува од 1 април 1974 година.

Член 4

Примерок од Одлуката да се достави до сите членови на Заедницата на културата, СОК — Прилеп, Општинската управа за приходи и архивата на Заедницата.

Број 09-291

21 мај 1974 година

Прилеп

Претседател,
Димче Атанасоски, с. р.

296.

Врз основа на член 20 од Законот за основање на самоуправните интересни заедници („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74), член 23 од Статутот на Заедницата на културата на општина Прилеп, Собранието на Заедницата, на седницата одржана на 29 април 1974 година, донесе

О Д Л У К А **ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ОД ДОХОДОТ НА ОСНОВНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД ЗА ЗАЕДНИЦАТА НА КУЛТУРАТА НА ОПШТИНА ПРИЛЕП**

Член 1

Со оваа одлука се утврдува стапката на придонесот од доходот на основните организации на здружениот труд по основ на кој се обезбедуваат средства на Заедницата на културата на општина Прилеп.

Член 2

Стапката на придонесот од доходот на основните организации на здружениот труд кои ќе плаќаат средства на Заедницата на културата на општина Прилеп изнесува 0,13%.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Прилеп“, а ќе се применува од 1 април 1974 година.

Член 4

Примерок од оваа одлука да се достави до сите членови на Заедницата на културата, СОК — Прилеп, Општинската управа за приходи — Прилеп и архивата на Заедницата.

Број 09-291/1
21 мај 1974 година
Прилеп

Претседател,
Димче Атанасоски, с. р.

СИЗ НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА — ПРИЛЕП
297.

Врз основа на член 34 од Законот за физичката култура и самоуправните интересни заедници на физичката култура („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74) и член 68 од Статутот на Заедницата, Собранието на Заедницата за физичка култура на општина Прилеп, на првата седница одржана на 23 март 1976 година, донесе

О Д Л У К А ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ НА ЗАЕДНИЦАТА ЗА ФИЗИЧКА КУЛТУРА НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат стапките на придонесите што ги плаќаат основните организации на здружениот труд од доходот и работните луѓе од личниот доход, заради обезбедување средства на Заедницата за физичка култура на општина Прилеп (во натамошниот текст: Заедницата).

Член 2

Средства на Заедницата обезбедуваат работните луѓе со:

1. придонес од доходот на основните организации на здружениот труд, по стапка од 0,13%;
2. придонес од личен доход од работен однос, по стапка од 0,18%;
3. придонес од личен доход од земјоделска дејност, по стапка од 1%;
4. придонес од личен доход од самостојно вршење на стопанска дејност, по стапка од 1%;
5. придонес од личен доход од самостојно вршење на нестопанска дејност, по стапка од 1%.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен гласник на општина Прилеп“ и „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1976 година.

Член 4

Примерок од Одлуката да се достави до сите членови на Заедницата за физичка култура на општина Прилеп, Службата на општественото книговодство, Општинската управа за приходи — Прилеп и архивата на Заедницата.

Бр. 03-400
16 август 1976 година
Прилеп

Претседател,
Кирил Кулески, с. р.

СИЗ НА КУЛТУРАТА — КАВАДАРЦИ
298.

Врз основа на член 51 од Статутот на Општинската самоуправни интересна заедница на културата, Собранието на СИЗ за култура — Кавадарци, на својата редовна седница одржана на 5 февруари 1976 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА ПРИДОНЕСИ ЗА КУЛТУРА ВО ОПШТИНА КАВАДАРЦИ

Член 1

1. Се воведува придонес за култура од доходот на ООЗТ кои по Номенклатурата на дејностите се сврстени во групата од 1 до 8, по стапка од 0,40%;

2. ОЗТ кои по Номенклатурата на дејностите се сврстени во групите 0 и 8 ќе плаќаат придонес на личниот доход по стапка од 0,35%;

3. Придонес за култура од земјоделска дејност, по стапка од 3%;

4. Такси за фирми 50% од вкупно собраните средства.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1976 година.

Бр. 03-194
23 јули 1976 година
Кавадарци

Претседател,
дипл. инж. Стево Гелевски, с. р.

СИЗ НА СТАНУВАЊЕТО — КРАТОВО
299.

Врз основа на член 23 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на станувањето — Кратово, Собранието на Самоуправната интересна заедница на станувањето — Кратово, на седницата одржана на 31 август 1976 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА СТАНБЕНА ИЗГРАДБА ЗА 1976 ГОДИНА

Член 1

Членот 1 од Одлуката за утврдување стапката на придонесите за станбена изградба за 1976 година, објавена во „Службен весник на СРМ“, бр. 17/76 и „Службен гласник на општина Кратово“, бр. 2/76, се менува и гласи:

„Основните организации на здружен труд и другите самоуправни организации од областа на стопанството, вклучувајќи ги и организациите на здружен труд регистрирани како установи распоредени во областите од 1—8 од Номенклатурата за распоредување на стопанските и другите организации и државни органи по дејности, се должни да плаќаат придонеси по стапка од 3,3% применувана на доходот и да го внесуваат на сметката на Самоуправната интересна заедница за станување.“

Член 2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по нејзиното објавување во „Службен весник на СРМ“ и „Службен гласник на општина Кратово“.

Број 252
31 јули 1976 година
Кратово

Претседател,
Јаќим Симонов, с. р.

СИЗ НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА — КОЧАНИ
300.

Врз основа на член 34 и 47 од Законот за самоуправните интересни заедници за физичка култура („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74) и член 69, 71 и 72 од Статутот на СИЗ за физичка култура на општина Кочани, Собранието на ОСИЗ за физичка култура, на седницата одржана на 30 декември 1975 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ОД ЛИЧНИОТ ДОХОД НА ГРАЃАНИТЕ ЗА САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ФИЗИЧКА КУЛТУРА НА ОПШТИНАТА КОЧАНИ

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат стапките на придонесите од личен доход од работен однос од нестопанството, од доходот од стопанството, од личен доход од самостојно вршење на занаетчиска дејност и од личен доход од вршење на земјоделска дејност, по кои ќе се обезбедуваат средства на ОСИЗ за физичка култура — Кочани.

Член 2

Стапките на придонесите што ќе се плаќаат на Општинската самоуправна интересна заедница за физичка култура — Кочани изнесуваат:

1. придонес од доходот од стопанството 0,30%;
2. придонес од личен доход од нестопанството 0,50%;
3. придонес од личен доход од земјоделска дејност 0,10%;
4. придонес од личен доход од занаетчиство 1,00%;
5. данок од лото и спортска прогноза.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со донесувањето, а ќе се применува од 1. 1. 1976 год.

Бр. 05-67

30 декември 1975 година
Кочани

Претседател,

д-р Методи Апостолов, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ — НЕГОТИНО

301.

Врз основа на член 9, став 1, точка 3 од Законот за самоуправните интересни заедници на основното образование („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74) и член 22 од Статутот на Интересната заедница за основно образование, Собранието на Самоуправната интересна заедница на основното образование — Неготино, на седницата одржана на 16 март 1976 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ — НЕГОТИНО

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат стапки на придонесот од личниот доход на вработените, од личниот доход од земјоделска дејност и од личниот доход од самостојно вршење на стопанска дејност за Самоуправната интересна заедница за основно образование — Неготино.

Член 2

Стапките на придонесите што ќе се плаќаат на Самоуправната интересна заедница за основното образование изнесуваат:

- придонес од личен доход од работен однос на вработените во стопанството по бруто стапка од 5,60%;
- придонес од личен доход од нестопанството по стапка од 5,60%;
- придонес од личен доход од земјоделска дејност, по стапка од 1,00%;
- придонес од личен доход од стопанска дејност, по стапка од 1,00%;
- придонес од личен доход од нестопанска дејност, по стапка од 1,00%.

Член 3

Пресметувањето и уплатувањето на придонесот од личниот доход од работен однос ќе се врши на бруто износите, додека на нето личните доходи и другите примања ќе се применува само во случај да дојде до промена на бруто износите на личните доходи кои служат како основ за определување на износот на придонесите по почетокот на примената на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Неготино“ и ќе се применува од 1 јануари 1976 година.

Бр. 03/31

29 март 1976 година
Неготино

Претседател,

Марика Сотирова, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА — НЕГОТИНО

302.

Врз основа на член 11, точка 3 од Законот за самоуправните интересни заедници за социјална заштита („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74) и член 14 од Статутот на Самоуправната интересна заедница за социјална заштита — Неготино, Собранието на Заедницата, на седницата одржана на 20 март 1976 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат стапките на придонесот од доходот на ОЗТ (ООЗТ), придонесот на личниот доход од работен однос во нестопанството, од личен доход од земјоделска дејност, од личен доход од самостојно вршење на стопанска дејност, придонес од личен доход од нестопанска дејност и од данок на промет на производи и услуги (збирна) за Самоуправната интересна заедница за социјална заштита — Неготино.

Член 2

Стапките на придонесите што ќе се плаќаат на самоуправната интересна заедница за социјална заштита изнесуваат:

- придонес од доходот од стопанство — ОЗТ (ООЗТ), по стапка од 0,20%;
- придонес од личен доход од работен однос од нестопанството, по бруто стапка од 0,30%;
- придонес од личен доход од земјоделска дејност, по стапка од 3,00%;
- придонес од личен доход од самостојно вршење на стопанска дејност, по стапка од 2,00%;
- придонес од личен доход од нестопанска дејност, по стапка од 2,00%;
- данок на промет на производи и услуги (збирна) 10,00%.

Член 3

Пресметувањето и уплатувањето на придонесот од личниот доход од работен однос ќе се врши на бруто износот, додека на нето личните доходи и другите примања ќе се применува само во случај да дојде до промена на бруто износите на личните доходи кои служат како основ за определување на износите на придонесите на почетокот на примената на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Неготино“ и ќе се применува од 1 јануари 1976 година.

Бр. 05-5
19 март 1976 година
Неготино

Претседател,
Блажо Петров, с. р.

СИЗ ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА — НЕГОТИНО

303.

Врз основа на член 60, став 1, точка 4 од Законот за определени облици на општествена заштита на децата и за самоуправните интересни заедници за општествена заштита на децата („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74) и член 14 од Статутот на Општинската самоуправна интересна заедница за општествена заштита на децата, Собранието на Општинската самоуправна интересна заедница за општествена заштита на децата — Неготино, на седницата одржана на 24 март 1976 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА — НЕГОТИНО

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат стапки на придонесот од личен доход на вработените, од личен доход од земјоделска дејност и личен доход од самостојно вршење на стопанска дејност за Самоуправната интересна заедница за општествена заштита на децата во општина Неготино.

Член 2

Стапките на придонесот што ќе се плаќаат на СИЗ за општествена заштита на децата изнесуваат:
— придонес од личен доход од стопанството по бруто, по стапка 0,50%;
— придонес од личен доход од нестопанството по бруто, по стапка 0,50%;
— придонес од личен доход од земјоделска дејност, по стапка 0,50%;
— придонес од личен доход од стопанска дејност, по стапка 1,00%;
— придонес од личен доход од нестопанска дејност, по стапка 1,00%.

Член 3

Пресметувањето и уплатувањето на придонесот од личен доход од работен однос ќе се врши на бруто износите, додека и на него личните доходи и другите примања ќе се применува само во случај да дојде до промена на бруто износите на личните доходи кои служат како основ за определување на износот на придонесите во почетокот на примената на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Неготино“ и ќе се применува од 1 јануари 1976 година.

Бр. 54
25 март 1976 година
Неготино

Претседател,
Лазар Ѓорѓиев, с. р.

СИЗ НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА — НЕГОТИНО

304.

Врз основа на член 27, точка 3 од Законот за самоуправните интересни заедници за физичка култура („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74) и член 17 од Статутот на самоуправната интересна заедница за физичка култура, Собранието на самоуправната интересна заедница за физичка култура — Неготино, на седницата одржана на 19 март 1976 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ФИЗИЧКА КУЛТУРА — НЕГОТИНО

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат стапките на придонесот од доходот на ОЗТ (ООЗТ), придонеси од личен доход од работен однос во нестопанството, од личен доход од земјоделска дејност и од личниот доход од самостојно вршење на стопанска дејност, за Самоуправната интересна заедница за физичка култура — Неготино.

Член 2

Стапките на придонесите што ќе се плаќаат на Самоуправната интересна заедница за физичка култура изнесуваат:

- придонес од доходот од стопанството, по стапка од 0,10%;
- придонес од личен доход од нестопанството, по стапка од 0,10%;
- придонес од личен доход од земјоделска дејност од 0,50%;
- придонес од личен доход од стопанска дејност од 1,00%;
- придонес од личен доход од нестопанска дејност од 1,00%.

Член 3

Пресметувањето и уплатувањето на придонесот од личен доход од работен однос ќе се врши на бруто износот, додека на него личните доходи и другите примања ќе се применува само во случај да дојде до промена на бруто износите на личен доход кои служат како основ за определување на износите на придонесите на почетокот на примената на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Неготино“ и ќе се применува од 1 јануари 1976 година.

Бр. 4
26 март 1976 година
Неготино

Претседател,
Коста Купов, с. р.

СИЗ НА КУЛТУРАТА — НЕГОТИНО

305.

Врз основа на член 14, став 1, точка 5 од Законот за самоуправните интересни заедници на културата („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74) и член 23 од Статутот на Самоуправната интересна заедница за култура, Собранието на самоуправната интересна заедница за култура — Неготино, на седницата одржана на 19 март 1976 година, донесе

Заради правилно пресметување, запирање и плаќање на општинските даноци и придонеси, како и заради достапност на стапките на даноците односно придонесите на сите субјекти на користење, Републичкиот секретаријат за финансии објавува

ИЗВОДИ

**ОД ОДЛУКИТЕ НА ОПШТИНИТЕ И ОПШТИНСКИТЕ
САМОУПРАВНИ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ СО КОИ СЕ
ВОВЕДЕНИ ДАНОЦИТЕ ОДНОСНО ПРИДОНЕСИТЕ**

ИЗВОД
ОД ОДЛУКИТЕ ЗА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ НА ОПШТИНСКИТЕ САМОУПРАВНИ
ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

Ред. бр.	О П Ш Т И Н А	Основно образование	Детска заштита	Култура	Физичка култура	Социјална заштита	Станување
1.	Берово	4,80	0,50	0,40	0,10	0,30	5,50
2.	Битола	3,60	—	0,17	0,07	0,24	6,0
3.	Брод	4,0	0,50	0,10	0,10	0,20	4,0
4.	Валандово	4,48	0,20	0,12	0,40	0,42	4,0
5.	Виница	5,0	0,50	0,40	0,40	0,30	4,0
6.	Гевгелија	4,30	0,50	0,30	0,10	0,30	4,0
7.	Гостивар	4,60	1,0	0,25	0,10	0,20	5,0
8.	Дебар	5,0	0,7	1,0	0,50	0,07	4,0
9.	Делчево	5,0	0,10	0,30	0,30	0,25	4,0
10.	Демир Хисар	4,15	0,50	0,30	0,15	0,50	4,0
11.	Кавадарци	4,60	0,50	0,35	0,20	0,35	4,0
12.	Кичево	5,0	0,50	1,0	0,50	0,20	4,0
13.	Кочани	4,50	0,50	0,30	0,50	0,25	4,0
14.	Кратово	4,50	0,50	0,12	0,13	0,30	4,0
15.	Крива Паланка	5,0	0,50	0,20	0,05	0,30	4,0
16.	Крушево	4,6	0,50	0,28	0,50	0,24	4,0
17.	Куманово	4,80	0,60	0,40	0,10	0,20	5,0
18.	Неготино	5,60	0,50	0,20	0,10	0,30	4,0
19.	Охрид	3,60	0,50	0,35	0,50	0,15	4,0
20.	Прилеп	5,0	0,50	0,18	0,18	0,14	5,0
21.	Пробиштип	4,50	0,50	0,15	0,20	0,20	4,0
22.	Радовиш	5,35	0,50	0,48	0,25	0,25	4,0
23.	Ресен	5,0	0,50	—	—	—	5,0
24.	Свети Николе	5,0	0,50	—	—	—	4,0
25.	Скопје	3,90	0,50	0,48	0,04	0,13	6,0
26.	Струга	3,60	0,50	0,30	0,11	0,15	4,0
27.	Струмица	4,50	0,80	0,33	0,50	0,15	4,0
28.	Тетово	3,60	0,50	0,10	0,10	0,35	—
29.	Титов Велес	5,60	0,50	0,25	0,08	0,30	4,0
30.	Штип	4,0	0,50	0,20	0,50	0,20	4,0

НАПОМЕНА: Придонесите се пресметуваат од личен доход од работен однос и тоа:
од стопанството само за основно образование и детска заштита, а од нестопанството
за сите видови на придонеси.

ИЗВОД

ОД ОДЛУКИТЕ ЗА ДАНОЦИТЕ НА ГРАЃАНИТЕ НА ОПШТИНИТЕ ВО СР МАКЕДОНИЈА, ЗА СТАПКИТЕ НА ДАНОКОТ ОД ЛИЧЕН ДОХОД ОД САМОСТОЈНО ВРШЕЊЕ НА СТОПАНСКА ДЕЈНОСТ ШТО СЕ ПЛАЌА ВО ПРОЦЕНТ ОД СЕКОЈ ОДДЕЛНО ОСТВАРЕН БРУТО ПРИХОД

О П И С	Општина	Стапка на данок %
1. На приходите од извршени услуги на месни заедници и куќни совети	Битола, Прилеп и Пробиштип другите општини	20 5
2. На приходите остварени од продавање на весници, разни публикации, книги, списанија, марки, разгледници и сл.	Битола и Делчево Куманово другите општини	5 15 10
3. На приходите од утовар и истовар	Делчево и Скопје Кичево и Куманово Струга, Крушево, Охрид другите општини	5 15 20 10
4. На приходите остварени од застапниците на Југословенската лотарија од продавање на лозови, лото, спортски прогнози и сл.	Куманово и Радовиш другите општини	10 15
5. На приходите на застапниците на осигурителните организации	Битола Прилеп другите општини	30 20 15
6. На приходите остварени од манекени, дублери и статисти	Битола Неготино, Прилеп и Св. Николе другите општини	30 20 15
7. На приходите остварени од приредување на забавни игри	Битола, Валандово, Гевгелија, Дебар, Делчево, Демир Хисар, Кичево, Кочани, Крушево, Охрид, Прилеп, Св. Николе, Скопје и Струга Радовиш другите општини	15 5 20
8. На приходите остварени од забавни колонии и ансамбли	Делчево и Кочани другите општини	15 20
9. На приходите остварени од товарење и пренос со запрежни возила што ги вршат лица како споредно занимање	Берово Валандово и Куманово другите општини	10 25 20
10. На приходите остварени по основ на договор за дело	сите општини во СРМ	40
11. На приходите остварени од останати стопански дејности	Куманово Гостивар и Охрид Валандово, Виница, Гевгелија, Дебар, Делчево, Кавадарци, Кичево, Кочани, Неготино, Ресен, Струга, Струмица, Тетово и Т. Велес другите општини	15 40 25 20

ИЗВОД

ОД ОДЛУКИТЕ ЗА ДАНОЦИТЕ НА ГРАЃАНИТЕ НА ОПШТИНИТЕ ВО СР МАКЕДОНИЈА, ЗА СТАПКИТЕ НА ДАНОКОТ ОД ЛИЧЕН ДОХОД ОД САМОСТОЈНО ВРШЕЊЕ НА НЕСТОПАНСКА ДЕЈНОСТ ШТО СЕ ПЛАЌА ВО ПРОЦЕНТ ОД СЕКОЈ ОДДЕЛНО ОСТВАРЕН БРУТО ПРИХОД

О П И С	Општина	Стапка на данок %
1	2	3
1. На приходите што ги остваруваат судиите-поротници, судските и други вештачи и толкувачи	Битола Куманово Крушево други општини	25 25 20 5
2. На приходите на професионалните спортисти кои не влегуваат во пензискиот основ и на кој не се пресметани и платени данокот на придонесите од работен однос	Куманово Прилеп други општини	25 20 5
3. На приходите остварени од преведувачи	Куманово Струмица други општини	20 10 5

1	2	3
4. На приходите остварени од стенографи, дактилографи, картографи и стенодактилографи	Куманово други општини	20 5
5. На приходите остварени од филмски работници од продуцентски организации	Куманово други општини	20 5
6. На приходите на спортските судии и др. лица кои ги остваруваат од спортски организации	Куманово други општини	20 5
7. На приходите на музичарите	Куманово други општини	25 10
8. На приходите остварени по основ на договор за дело	сите општини	40
9. На приходите остварени од останати нестопански дејности	Охрид Дебар, Д. Хисар, Кр. Паланка, Крушево, Прилеп, Пробиштип, Радовиш, Ресен, Св. Николе и Скопје другите општини	40 20 25

ИЗВОД

ОД ОДЛУКИТЕ ЗА ДАНОЦИТЕ НА ГРАЃАНИТЕ НА ОПШТИНИТЕ ВО СР МАКЕДОНИЈА, ЗА СТАПКИТЕ НА ДАНОКОТ ОД ЛИЧЕН ДОХОД ОД АВТОРСКИ ПРАВА, ПАТЕНТИ И ТЕХНИЧКИ УНАПРЕДУВАЊА

О П И С	Општина	Стапка на данок ‰
ОД АВТОРСКИ ПРАВА, ПАТЕНТИ И ТЕХНИЧКИ УНАПРЕДУВАЊА		
1. На приходи од книжевни дела (поезија, новели, раскази, романи, критика и есеи) и препен и превод на тие дела, научни и стручни дела и преводи на тие дела, дела од областа на ликовната уметност (вајарска, сликарска, графичка, таписерија од драмски и драмско-музички дела, од филмски дела, од правото на авторот, од јавно изведување на музички дела (мали права) од правата на репродуктивни уметници (издавачи), на сериозна музика и драмско-музички дела и од патенти и технички унапредувања	Куманово другите општини	15 10
2. Приходи од областа на применета уметност, индустриско обликување и на делата од областа на ликовната уметност што се користат за рекламна пропаганда, од фотографски дела и од дела на производните дејности слични на фотографски дела, од картографски дела, планови, скици и пластични дела што се однесуваат на географијата и топографијата, од текстови и превод на текстови (освен на книжевните, научните и стручните дела и превод на тие дела) објавени во весници, списанија и во други средства за јавно информирање, освен публикации од забавен жанр, од говорни дела (предавања, говори, беседи и слично) и од дела од областа на архитектурата	Куманово другите општини	20 12
3. Приходи од снимани музички дела од средствата на механичка репродукција (грамофонски плочи, магнетофонски ленти и сл.), од правата на репродукцијата на уметниците (изведувачи) на народна музика, музика во духот на народното творештво и забавна музика, од текстовите и преводите, од текстовите објавени во публикациите од забавен жанр, во весниците и списанијата, ревиите и сл., од текстовите и преводите за концерти, скетчеви и сценарија на забавни приредби, од написи, идејни сценарија за радио, телевизија и др. реклами	Куманово другите општини	20 15
4. Приходите од останатите авторски права	Куманово другите општини	20 15
5. Приходи остварени од авторски права, патенти и технички унапредувања од лица врз кои е пренесено авторското право	сите општини во СРМ	20

НАПОМЕНА: Во општината на град Скопје данокот на приходите остварени од членовите на МАНУ се плаќа по намалена стапка за 50‰ од редовната.

О Д Л У К А ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА КУЛТУРА — НЕГОТИНО

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат стапките на придонесот од доходот на ОЗТ (ООЗТ), придонеси од личен доход од работен однос во нестопанството, од личен доход од земјоделска дејност и од личен доход од самостојно вршење на стопанска дејност, за Самоуправната интересна заедница на културата Неготино.

Член 2

Стапките на придонесите што ќе се плаќаат на Самоуправната интересна заедница на културата изнесуваат:

- придонес од доходот од стопанството по стапка од 0,10%;
- придонес од личен доход од нестопанството по стапка од 0,20%;
- придонес од доход од земјоделска дејност, по стапка од 2,00%;
- придонес од личен доход од стопанска дејност, по стапка од 2,00%;
- придонес од личен доход од нестопанска дејност, по стапка од 2,00%.

Член 3

Пресметувањето и уплатувањето на придонесот од личен доход од работен однос ќе се врши на бруто износот, додека на нето личниот доход и другите примања ќе се применува само во случај да дојде до промена на бруто износите на личен доход кои служат како основ за определување на износите на придонесите на почетокот на примената на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Неготино“ и ќе се применува од 1 јануари 1976 година.

Бр. 4

26 март 1976 година

Неготино

Претседател,

Слободан Прочков, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА — ГОСТИВАР

306.

Врз основа на член 11, став 1, точка 3 од Законот за самоуправните интересни заедници, член 19 од Самоуправната спогодба за основање на Самоуправна интересна заедница за социјална заштита на општина Гостивар, Собранието на Самоуправната интересна заедница за социјална заштита, на седницата одржана на 18 јуни 1974 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НА ОПШТИНА ГОСТИВАР

Член 1

Стапките на придонесот на Самоуправната интересна заедница за социјална заштита на општина Гостивар за 1974 година се определуваат и тоа:

- | | |
|--|-------|
| 1. придонес од доход од стопанството по стапка од | 0,17% |
| 2. придонес од личен доход од работен однос во нестопанството по стапка од | 0,20% |
| 3. придонес од личен доход од земјоделска дејност по стапка од | 2% |

- | | |
|---|----|
| 4. придонес од личен доход од самостојно вршење на стопанска дејност по стапка од | 1% |
| 5. придонес од личен доход од нестопански дејности по стапка од | 1% |

Член 2

Оваа одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1974 година, освен одредбите за стапките на придонесот од личниот доход од работен однос кои ќе се применуваат од 1 април 1974 година.

Бр. 0101-15/1

18 јуни 1974 година

Гостивар

Претседател,

Јован Јаковлески, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА — ГОСТИВАР

307.

Врз основа на член 72 од Статутот на Заедницата за физичка култура на општина Гостивар, Собранието на Заедницата за физичка култура, на седницата одржана на 7 мај 1974 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСОТ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА НА ОПШТИНА ГОСТИВАР

Член 1

Стапките на придонесот на Заедницата на физичката култура на општина Гостивар за 1974 година се определуваат и тоа:

- | | |
|---|-------|
| 1. придонес од доход од стопанството по стапка од | 0,05% |
| 2. придонес од личен доход од работен однос во нестопанството по стапка од | 0,10% |
| 3. придонес од личен доход од земјоделска дејност по стапка од | 0,5% |
| 4. придонес од личен доход од самостојно вршење на стопанска дејност по стапка од | 0,5% |
| 5. придонес од личен доход од нестопански дејности по стапка од | 0,5% |

Член 2

Оваа одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1974 година, освен одредбите за стапките на придонесите од личниот доход од работен однос кои ќе се применуваат од 1 април 1974 година.

Бр. 7

28 јуни 1974 година

Гостивар

Претседател,

Трифун Симоски, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА — ГОСТИВАР

308.

Врз основа на член 2 и 9 од Законот за самоуправните интересни заедници, член 1 од Самоуправната спогодба за основање на Самоуправна интересна заедница на културата на општина Гостивар, Собранието на Заедницата на културата, на седницата одржана на 27 јуни 1974 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСОТ НА ЗАЕДНИЦАТА ЗА КУЛТУРА НА ОПШТИНА ГОСТИВАР

Член 1

Стапките на придонесот на Заедницата за култура на општина Гостивар за 1974 година, се определуваат и тоа:

1. придонес од доход од стопанство по стапка од 0,18‰;
2. придонес од личен доход од работен однос во нестопанство по стапка од 0,25‰;
3. придонес од личен доход од земјоделска дејност по стапка од 1‰;
4. придонес од личен доход од самостојно вршење на стопанска дејност по стапка од 1‰;
5. придонес од личен доход од нестопански дејности по стапка од 1‰.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се применува од 1. I. 1974 година, освен одредбите за стапките на придонесот на личен доход од работен однос кои ќе се применуваат од 1. IV. 1974 година.

Бр. 7

27 јуни 1974 година

Гостивар

Претседател,

Илми Дервиши, с. р.

ОПШТИНСКА ЗАЕДНИЦА НА ВРАБОТУВАЊЕТО — ГОСТИВАР

309.

Врз основа на член 18, став 1 од Законот за основање на самоуправни интересни заедници за вработување и за материјално обезбедување („Службен весник на СРМ“, бр. 20/74) и член 4 од Самоуправната спогодба за основање Општинска заедница на вработувањето, Собранието на Самоуправната интересна заедница на вработувањето — Гостивар, на седницата одржана на 26 ноември 1974 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ ОД 0,75‰

I

Собранието на Општинската самоуправни интересна заедница на вработувањето — Гостивар, да ја утврди висината-стапката на придонесот за вработување од 0,75‰, кој го уплатуваат работните организации на остварениот личен доход на вработените на подрачјето на општина Гостивар.

II

Собранието на Општинската самоуправни интересна заедница на вработувањето — Гостивар се согласи да предложи прифаќање единствена стапка на придонес за вработување на територијата на СР Македонија.

III

Оваа одлука влегува во сила од денот на донесувањето и ќе се применува од денот на донесувањето.

Бр. 0301-176

26 ноември 1974 година

Гостивар

Претседател,

Ристо Брчиоски, с. р.

СИЗ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА — РЕСЕН

310.

Врз основа на член 11, став 1, точка 3 и член 18 од Законот за самоуправните интересни заедници за социјална заштита („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74) и член 14, став 1, алинеја 5 од Статутот на Општинската самоуправни интересна заедница за социјална заштита — Ресен, Собранието на Општинската самоуправни интересна заедница за социјална заштита — Ресен, на седницата одржана на 2 март 1976 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ НА САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НА ОПШТИНАТА РЕСЕН

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат стапките на придонесите што ги плаќаат основните организации на здружениот труд од доходот и работните луѓе од личниот доход, заради обезбедување на средства за финансирање на Самоуправната интересна заедница за социјална заштита на општината Ресен.

Член 2

Стапките на придонесите се утврдуваат:

- од доходот на организациите на здружениот труд — по стапка од 0,50‰;
- од личен доход од работен однос од нестопански дејности — по стапка од 2,05‰;
- од личен доход од земјоделска дејност — по стапка од 0,15‰;
- од личен доход од самостојно вршење на стопанска дејност — по стапка од 0,15‰;
- од личен доход од самостојно вршење на нестопанска дејност — по стапка од 0,15‰.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, ќе се применува од 1. јануари 1976 година и ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 01-54/1

2 март 1976 година

Ресен

Потпретседател,

Нада Јоновска, с. р.

СИЗ НА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ — РЕСЕН

311.

Врз основа на член 24 точка 3 од Статутот на СИЗ на основното образование — Ресен и член 19 од Законот за самоуправните интересни заедници на основното образование („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74), Собранието на СИЗ на основното образование — Ресен, на седницата одржана на 27 февруари 1976 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ОД ЛИЧНИОТ ДОХОД НА ГРАЃАНИТЕ НА САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ — РЕСЕН

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат стапките на придонесите од личен доход од работен однос, придонес од личен доход од земјоделска дејност, придонес од личен доход од самостојно вршење на стопански дејности и придонес од личен доход од самостојно вршење на нестопанска дејност, со кои ќе се обезбедуваат средства за финансирање на СИЗ на основното образование.

Член 2

Стапките на придонесите што ќе се плаќаат на Самоуправната интересна заедница за основно образование изнесуваат:

- придонес од личен доход од работен однос — 5‰ од бруто личниот доход;
- придонес од личен доход од земјоделска дејност — 4‰;
- придонес од личен доход од самостојно вршење на стопанска дејност — 4‰;
- придонес од личен доход од самостојно вршење на нестопанска дејност — 4‰.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1976 година.

Член 4

Со донесувањето на оваа одлука престанува да важи Одлуката бр. 02-13/1 од 17 јануари 1975 година.

Дел. бр. 02-78/1

27 февруари 1976 година

Ресен

Претседател,

Маре Димитријевска, с. р.

СИЗ НА КУЛТУРАТА — РЕСЕН

312.

Врз основа на член 32 од Законот за самоуправните интересни заедници на културата, член 57 од Статутот на Општинската самоуправна интересна заедница на културата, член 20 од Самоуправната спогодба за основање на Самоуправна интересна заедница на културата, Собранието на Заедницата, на седницата одржана на 25 март 1976 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ОД ДОХОДОТ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД ЗА ИНТЕРЕСНАТА ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА НА ОПШТИНАТА РЕСЕН

Член 1

Со оваа одлука се утврдува стапката на придонесот од доходот на организациите на здружениот труд со која ќе се обезбедуваат средства за финансирање на Самоуправната интересна заедница на културата на општината Ресен.

Член 2

Стапката на придонесот што ќе се плаќа од доходот на организациите на здружен труд за Самоуправната интересна заедница на културата изнесува 0,20%.

Член 3

Начинот на пресметувањето, правата, должностите и санкциите ќе се регулираат со соодветните одредби на републичкиот Закон за данокот на доход.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1976 година.

Бр. 01-36/1

30 март 1976 година

Ресен

Претседател,

Ефтим Божиновски, с. р.

313.

Врз основа на член 32 од Законот за самоуправните интересни заедници на културата, член 57 од Статутот на Општинската самоуправна интересна заедница на културата и член 20 од Самоуправната спогодба за основање на Самоуправна интересна заедница на културата, Собранието на Заедницата, на седницата одржана на 25 март 1976 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ОД ЛИЧЕН ДОХОД НА ГРАЃАНИТЕ НА САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА НА ОПШТИНАТА РЕСЕН

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат стапките на придонесите од личен доход од работен однос, личен доход од земјоделска дејност, личен доход од самостојно вршење на стопански дејности во паушален износ, данок на личен доход од самостојно вршење на занаетчиски дејности во проценти од данокот од вкупниот приход од граѓаните со кои ќе се обезбедуваат средства за финансирање на Самоуправната интересна заедница на културата на општината Ресен.

Член 2

Стапките на придонесите што ќе се плаќаат на Самоуправната интересна заедница на културата изнесуваат:

- придонес од личен доход од работен однос — по стапка од 2,30%;
- придонес од личен доход од земјоделска дејност 0,15%;
- придонес од личен доход од самостојно вршење на стопански дејности — по стапка од 0,15%;
- и
- придонес од личен доход од вршење на стопански дејности — по стапка од 0,15%.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1976 година.

Бр. 01-37/1

30 март 1976 година

Ресен

Претседател,

Ефтим Божиновски, с. р.

СИЗ НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА — РЕСЕН

314.

Врз основа на член 45 од Законот за физичка култура и самоуправните интересни заедници за физичка култура, член 69 од Статутот на Заедницата за физичка култура и член 20 од Самоуправната спогодба за основање заедница за физичка култура, Собранието на Заедницата, на седницата одржана на 29 март 1976 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИДОНЕС ОД ДОХОДОТ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД ЗА ИНТЕРЕСНАТА ЗАЕДНИЦА ЗА ФИЗИЧКА КУЛТУРА НА ОПШТИНАТА РЕСЕН

Член 1

Со оваа одлука се утврдува стапката на придонес од доходот на организациите на здружениот труд со која ќе се обезбедуваат средства за финансирање на Самоуправната интересна заедница за физичка култура на општината Ресен.

Член 2

Стапката на придонесот што ќе се плаќа од доходот на организациите на здружениот труд за Самоуправната интересна заедница за физичка култура изнесува 0,07%.

Член 3

Начинот на пресметувањето, правата, должностите и санкциите ќе се регулираат со соодветните одредби на републичкиот Закон за данокот на доход.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1976 година.

Бр. 01-25/1
29 март 1976 година
Ресен

Потпретседател,
Христо Георгиевски, с. р.

315.

Врз основа на член 45 од Законот за физичка култура и самоуправните интересни заедници за физичка култура, член 69 од Статутот на Заедницата за физичка култура и член 20 од Самоуправната спогодба за основање заедница за физичка култура, Собранието на Заедницата, на седницата одржана на 29 март 1976 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ОД ЛИЧЕН ДОХОД НА ГРАЃАНИТЕ НА САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ФИЗИЧКА КУЛТУРА НА ОПШТИНАТА РЕСЕН

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат стапките на придонесите од личен доход од работен однос, од личен доход од земјоделска дејност, од личен доход од самостојно вршење на стопански дејности во паушален износ, данок на личен доход од самостојно вршење на занаетчишки дејности во проценти од данокот од вкупниот приход од граѓаните со кои ќе се обезбедуваат средства за финансирање на Самоуправната интересна заедница за физичка култура на општината Ресен.

Член 2

Стапките на придонесите што ќе се плаќаат за Самоуправната интересна заедница за физичка култура изнесуваат:

- придонес од личен доход од работен однос по стапка 0,50%;
- придонес од личен доход од земјоделска дејност по стапка 0,15%;
- придонес од личен доход од самостојно вршење на стопански дејности по стапка од 0,15%; и
- придонес на личен доход од вршење на нестопански дејности по стапка од 0,15%.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1976 година.

Бр. 01-24/1
29 март 1976 година
Ресен

Потпретседател,
Христо Георгиевски, с. р.

СИЗ ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА — РЕСЕН

316.

Врз основа на член 60, став 1, точка 4 од Законот за определени облици на општествена заштита на децата и за самоуправните интересни заедници за општествена заштита на децата („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74) и член 14, став 1, алинеја 4 од Статутот на Општинската самоуправни интересна заедница за општествена заштита на децата — Ресен, Собранието на Заедницата, на седницата одржана на 24 февруари 1976 година донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ОД ЛИЧНИОТ ДОХОД НА ГРАЃАНИТЕ ЗА ОПШТИНСКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА — РЕСЕН

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат стапките на придонесите од личен доход од работен однос, од личен доход од земјоделска дејност, од личен доход од самостојно вршење на стопанските дејности, од личен доход од самостојно вршење на нестопанските дејности на граѓаните со кои ќе се обезбедуваат средства за финансирање на Општинската самоуправни интересна заедница за општествена заштита на децата — Ресен.

Член 2

Стапките на придонесите што ќе се плаќаат на Самоуправната интересна заедница за општествена заштита на децата изнесуваат:

- придонес од личен доход од работен однос по стапка од 0,50% од бруто личен доход;
- придонес од личен доход од земјоделска дејност по стапка од 0,55%;
- придонес од личен доход од самостојно вршење на стопанска дејност по стапка од 0,55%; и
- придонес од личен доход од самостојно вршење на нестопанска дејност по стапка од 0,55%.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, ќе се применува од 1 јануари 1976 година, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 01-20/1
24 февруари 1976 година
Ресен

Претседател,
Абдулаи Фадил, с. р.

СИЗ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА — СВЕТИ НИКОЛЕ

317.

Врз основа на член 59 од Статутот на Самоуправната интересна заедница за социјална заштита на општината Свети Николе, Собранието на Заедницата, на редовната седница одржана на 12 февруари 1976 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ИЗВОРИТЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА СОЦИЈАЛНАТА ДЕЈНОСТ

Член 1

Придонесот од доходот на основните организации на здружениот труд изнесува 0,10%.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила од денот на усвојувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1976 година.

Бр. 05-6
10 мај 1976 година
Свети Николе

Претседател,
М. Алексов, с. р.

СИЗ НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА — СВЕТИ НИКОЛЕ

318.

Врз основа на член 27, став 1, точка 3 од Законот за финансирање на физичката култура и самоуправните интересни заедници („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74), а во врска со член 20, став 1 од Статутот на Заедницата за физичка култура — Свети Николе, Собранието на Заедницата за физичка култура — Свети Николе, на заедничката седница одржана на 20 јануари 1976 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ОД ДОХОДОТ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ОД ЛИЧНИОТ ДОХОД НА РАБОТНИТЕ ЛУЃЕ И ГРАЃАНИТЕ

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат стапките на придонесите од доходот на работните организации на здружен труд и стапките на придонесите од личниот доход на работните луѓе и граѓаните на општина Свети Николе.

Член 2

Средствата за физичка култура ги обезбедуваат работните луѓе:

- придонесот од доходот на основните организации на здружениот труд од 0,15%;
- придонесот од личен доход од работен однос со стапка од 0,35%.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила од денот на нејзиното донесување, а ќе се применува од 1 јануари 1976 година.

Бр. 7

28 февруари 1976 година Претседател,
Свети Николе **Златевски Драгољуб**, с. р.

СИЗ НА КУЛТУРАТА — СВЕТИ НИКОЛЕ

319.

Врз основа на член 14, став 1, точка 5 од Законот за самоуправните интересни заедници на културата („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74), а во врска со член 17, став 1 од Статутот на Интересната заедница на културата Свети Николе, Собранието на Заедницата, на седницата одржана на 20 февруари 1976 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА КУЛТУРА ЗА 1976 ГОДИНА

Член 1

1. Стапката на придонесот од доходот за организациите на здружениот труд што се опфатени со упатството во Номенклатурата од 1 до 8 изнесува 0,35%;

2. Стапката од придонесот од личен доход од нестопанските организации изнесува 0,20%.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила од денот на нејзиното донесување, а ќе се применува од 1 јануари 1976 година.

Бр. 19

20 февруари 1976 година Претседател,
Свети Николе **Стојан Јованов**, с. р.

СИЗ ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА
— СВЕТИ НИКОЛЕ

320.

Врз основа на член 59 од Статутот на Самоуправната интересна заедница за општествена заштита на децата — Свети Николе, Собранието на Заедницата, на својата седница на 12 февруари 1976 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ НА СИЗ ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА ЗА 1976 ГОДИНА

Член 1

Придонес на личен доход од работен однос — стапка од 0,50%.

Придонес од работен однос од земјоделска дејност — стапка од 2%.

Придонес од работен однос од занаетчиска дејност — стапка од 2%.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила од денот на нејзиното донесување, а ќе се применува од 1 јануари 1976 година.

Бр. 06-16

12 февруари 1976 година
Свети Николе

Претседател,
Русе Малинов, с. р.

ОПШТИНСКА ЗАЕДНИЦА НА ВРАБОТУВАЊЕТО
— СВЕТИ НИКОЛЕ

321.

Врз основа на член 31, став 5 од Законот за самоуправните интересни заедници на вработувањето и материјалното обезбедување („Службен весник на СРМ“, бр. 20/74) и член 9, точка 5 од Самоуправната спогодба за основање на Општинската заедница на вработувањето, Собранието на Општинската заедница на вработувањето Свети Николе, на седницата одржана на 9 декември 1975 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ЕДИНСТВЕНА СТАПКА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ КОЈА ВАЖИ НА ЦЕЛАТА ТЕРИТОРИЈА НА СР МАКЕДОНИЈА

Член 1

Единствената стапка на придонесот за вработување да изнесува 0,75% од бруто личниот доход на вработените.

Член 2

Единствената стапка на придонесот важи еднакво на целата територија на СРМ.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со нејзиното донесување, а ќе се применува за 1976 година.

Бр. 03-827

12 декември 1975 година
Свети Николе

Претседател,
Панев Благој, с. р.

СИЗ НА СТАНУВАЊЕТО — СВЕТИ НИКОЛЕ

322.

Врз основа на член 19, став 1, точка 3 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на станувањето на општината Свети Николе, Собранието на Заедницата на станувањето на општината Свети Николе, на седницата одржана на 15 април 1976 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА СТАНБЕНА ИЗГРАДБА

Член 1

Основните организации на здружениот труд од стопанството и вонстопанството и другите организации и заедници, како и работниците вработени кај работните луѓе што работат со средства на трудот во сопственост на граѓаните и користат дополнителен труд на други лица се должни да плаќаат придонес по стапка од 4% применувана на бруто личните доходи и да го внесуваат на сметката на Заедницата на станувањето на општината Свети Николе.

Член 2

Обврзник на придонесот за станбена изградба по стапка од 4% е Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Социјалистичка Република Македонија за пензионерите и корисниците на правата од пензиското и инвалидското осигурување

Основица за пресметување на придонесот од претходниот став е месечниот износ на пензијата.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1976 година.

Бр. 60
15 април 1976 година
Свети Николе

Претседател,
Атанас Петрушевски, с. р.

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОКРУЖЕН СУД ВО БИТОЛА

Стојанова Еленица од Битола, ул. „Никола Тесла“ бр. 106, поднесе тужба до овој суд против Стојанов Јани од Битола, сега со непознато место на живеење.

Бидејќи тужениот Јани е во неизвесност, се поканува во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас во „Службен весник на СРМ“ да се јави во овој суд или да одреди свој застапник.

Во спротивно на истиот ќе му биде одреден застапник по службена должност.

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 428/76.
(65)

КОНКУРСИ

Конкурсната комисија при ООЗТ „Фото“, во состав на ОЗТ „Фотоцентар“ — Скопје

распишува КОНКУРС

за избор — реизбор на директор

Кандидатот треба да ги исполнува следните услови:

- да има високо или више економско образование — надворешно трговски смер, со познавање на еден странски јазик, со 5 години односно 8 години работно искуство во прометна работна организација од кои најмалку 3 години да работел во работна организација со промет на фото материјали, прибор, учила и школска опрема;

- да не е осудуван за кривични дела предвидени во член 134 од Законот за конституирање и запишување во судскиот регистар на организациите на здружениот труд и да не е под истрага;

- да поседува морално-политички квалитети;

- кандидатот е должен до комисијата да достави елаборат за економски развој на основната организација.

Некомплетираните молби Комисијата нема да ги зема предвид при разгледувањето.

Конкурсот ќе трае 15 дена од денот на објавувањето.
(277)

Трговското претпријатие на големо и мало „Разнокооп“ — Скопје

распишува КОНКУРС

за раководни работни места (реизбор)

1. Директор,
2. Раководител на финансиски сектор,
3. Раководител на општ сектор — секретар.

Услови:

Покрај општите услови предвидени со Законот за меѓусебните односи на работниците во здружениот труд, кандидатите треба да ги исполнуваат и следните посебни услови:

- за работното место директор — да има висока стручна подготовка и најмалку 4 години работно искуство на соодветно работно место;

- за работното место раководител на секторот за финансии — да има висока или виша стручна подготовка — финансиска насока и над 4 години работно искуство на соодветна должност;

- за работното место раководител на општ сектор — да им висока или виша стручна подготовка — управно-правна насока и над 4 години работно искуство на соодветна должност;

- да поседуваат морално-политички квалитети и да имаат стручни и организациони способности;

- да не се осудувани и да не се под истрага за кривично дело на непријателска дејност или стопански криминал.

Молбите со потребната документација да се доставуваат до Конкурсната комисија на претпријатието „Разнокооп“ — Скопје.

Молбите со непотполната документација нема да бидат земени предвид.

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето.
(276)

ООЗТ „РАДИКА“ — Скопје, во состав на Стопанското претпријатие „Единство“ од Скудриње

распишува КОНКУРС

за избор: Директор — на ООЗТ „Радика“ во Скопје

Услови:

Кандидатот покрај условите предвидени со Законот за меѓусебните односи на работниците во здружениот труд и другите законски прописи за именување директор, треба да ги исполнува и следните услови:

- да има завршено економски, правни или земјоделски факултет,

- да има најмалку 8 години работно искуство на работи од областа на трговијата,

- да не му е забрането вршењето на должноста предвидена со член 134 од Законот за конституирање и упис во судскиот регистар на ОЗТ,

- да поседува морално-политички квалитети и организаторски способности.

Со пријавата кандидатот треба да достави:

- диплома за завршен факултет,

- доказ за работен стаж и

- краток приказ за концепцијата во неговото работење.

Личниот доход е утврден со Самоуправната спогодба за распределба на средствата за лични доходи на ООЗТ.

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на објавувањето.

Пријавите со комплетните документи да се доставуваат до општата служба на ООЗТ „РАДИКА“ — Скопје, ул. „Гуро Гоновиќ“ бр. 115.
(209)

ООЗТ Клиника за гинекологија и акушерство при
Медицинскиот факултет во Скопје

р а с п и ш у в а

КОНКУРС

за пополнување на три работни места, лекари
Услови:

Кандидатите покрај општите услови предвидени со закон, треба да ги исполнуваат и следните посебни услови:

- да имаат завршен медицински факултет;
- да не се постари од триесет години;
- да ја имаат регулирано воената обврска (за мажи);
- да познаваат еден од светските јазици;
- да поседуваат морално-политички квалитети и
- да не се осудувани (под истрага).

Молбите со потребните документи за исполнување на условите се доставуваат преку архивата на Работната заедница Заеднички дејности до ООЗТ Клиника за гинекологија и акушерство.

Ненавремено поднесените пријави и пријавите без потребните докази за исполнување на условите нема да се земаат предвид.

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на објавувањето.

Конкурсната комисија на „Електромакедонија“ ООЗТ „Електродистрибуција“ Кочани — Работна единица на здружен труд ХЕ — Зрновци, врз основа на член 26 точка 7 од Статутот на ООЗТ и член 11 од Самоуправната спогодба за меѓусебните односи на работниците во здружениот труд на ООЗТ „Електродистрибуција“ Кочани

р а с п и ш у в а

КОНКУРС

за избор на управник и замена на смени на ХЕ
— Зрновци

Услови:

Кандидатот, покрај општите услови предвидени со Законот за меѓусебните односи на работниците во здружениот труд, да ги исполнува и посебните услови:

- да има завршено виша електротехничка школа (ел. инж.) со 3 години работен стаж по дипломирањето;
- да има завршено средно електротехничко училиште (ел. техничар) со 5 години работен стаж по дипломирањето;
- поради природата на работата кандидатот да биде од машки пол со отслужен воен рок;
- да има морално-политички квалитети;
- предност имаат наши работници под исти услови.

Обезбеден двособен конфорен стан во станбената зграда на ХЕ — Зрновци.

Кандидатот кон молбата да приложи:

- препис од дипломата, односно свидетелството за завршена виша ел. техничка школа, односно за завршено средно ел. техничко училиште;
- уверение за отслужен воен рок;
- потврда за работен стаж по завршувањето на школата, односно училиштето;
- потврда за согласност од работната организација од која доаѓа;
- уверение дека не е осудуван и дека не е под истрага.

Конкурсот е отворен 15 дена, сметано од денот на објавувањето.

Молбите со бараните документи се поднесуваат до конкурсната комисија на РЕЗТ — ХЕ — Зрновци.

Некомплетираниите документи или неблагоприятно поднесените нема да се разгледуваат и ќе се враќаат на кандидатите. (208)

Врз основа на член 32 од Статутот на Медицинскиот центар Титов Велес, член 33 од Правилникот за стручното образование и усовршување на работниците и одлуката бр. 0201-1417 од 2. IX 1976 година, Советот на Медицинскиот центар — Т. Велес

р а с п и ш у в а

КОНКУРС

за упатување на специјализација здравствен работник — лекар

Се распишува конкурс за упатување на специјализација здравствен работник лекар и тоа:

— Еден лекар по специјалноста интерна медицина.

Услови:

Кандидатите по овој конкурс треба да ги исполнуваат следните услови:

- завршен задолжителен лекарски стаж,
- положен стручен испит,
- познавање на еден странски јазик во толкава мера да може да ја следи стручната литература,

— предимство на конкурсот имаат работниците вработени во Медицинскиот центар — Титов Велес.

Личниот доход на кандидатот кој ќе се упати на специјализација ќе се исплатува во висината одредена со Самоуправната спогодба за основите и мерилата за распределба на личните доходи на работниците во Медицинскиот центар — Т. Велес.

Конкурсот е отворен 15 дена, сметано од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Молбите со потребната документација се доставуваат до Одделението за општи работи при Медицинскиот центар — Т. Велес.

Врз основа на член 78 од Законот за редовните судови („Службен весник на СРМ“ бр. 10/76), Собранието на општината — Кочани

ОБЈАВУВА

дека ќе врши избор на еден судија на Општинскиот суд — Кочани

Кандидатите за споменатото работно место треба да ги исполнуваат условите предвидени во член 74 од Законот за редовните судови („Службен весник на СРМ“ бр. 10/76).

Пријавите со документите за докажување исполнувањето на условите, заинтересираните кандидати да ги достават до Комисијата за избор и именување на Собранието на општината — Кочани, во рок од 15 дена сметано од денот на објавувањето.

Бр. 06-3784/1

6 септември 1976 година

Кочани

Комисија за прашања на изборите и именувањата

ИЗВОДИ

од одлуките на општините и општинските самоуправни интересни заедници со кои се воведени даноците односно придонесите (стапките), се објавени како додаток на „Службен весник на СРМ“ бр. 29/76 и можат да се добијат преку Службата за продажба на работната организација Службен весник на СРМ, 91000 Скопје, пошт. фах 51, жиро сметка 40100-601-128 кај Службата на општественото книговодство. Цена на еден примерок е 12 динари, а испораката се врши по уплата на парите.

СОДРЖИНА

	Страна		
311. Решение за утврдување престанување на функцијата членови и за именување членови на Републичката комисија за водостопанство — — — — —	753	303. Одлука за утврдување стапки на придонесот за Самоуправната интересна заедница за општествена заштита на децата — Неготино — — — — —	760
312. Решение за именување членови на Работната заедница на Кинотеката на Социјалистичка Република Македонија — — — — —	753	304. Одлука за утврдување стапки на придонесот за Самоуправната интересна заедница за физичка култура — Неготино — — — — —	760
313. Решение за именување советник во Извршниот совет — — — — —	753	305. Одлука за утврдување стапки на придонесот за Самоуправната интересна заедница за култура — Неготино — — — — —	761
314. Упатство за изменување и дополнување на Упатството за начинот на пресметување и плаќање на данокот на доход на организациите на здружениот труд — — — — —	754	306. Одлука за определување висината на стапките на придонесот за социјална заштита на општина Гостивар — — — — —	761
315. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 87/75 од 12 мај 1976 година — — — — —	756	307. Одлука за определување висината на стапките на придонесот на Заедницата на физичката култура на општина Гостивар — — — — —	761
Исправка на Одлуката за распределба на средствата за изградба и опремување на нестопански објекти што се од општ интерес за Републиката за 1976 година — — — — —	757	308. Одлука за определување висината на стапките на придонесот на Заедницата за култура на општина — Гостивар — — — — —	761
Општи акти на самоуправните интересни заедници		309. Одлука за утврдување висината на стапката на придонесот за вработување од 0,75% — — — — —	762
295. Одлука за утврдување стапките на придонесите од личните доходи од работниците и другите работни луѓе за Заедницата на културата на општина Прилеп — — — — —	757	310. Одлука за утврдување стапките на придонесите на Самоуправната интересна заедница за социјална заштита на општината Ресен — — — — —	762
296. Одлука за утврдување стапката на придонесот од доходот на основните организации на здружениот труд за Заедницата на културата на општина Прилеп — — — — —	757	311. Одлука за утврдување стапките на придонесите од личниот доход на граѓаните на Самоуправната интересна заедница на основното образование — Ресен — — — — —	762
297. Одлука за утврдување стапките на придонесите на Заедницата за физичка култура на општина Прилеп — — — — —	758	312. Одлука за утврдување на стапката на придонесот од доходот на организациите на здружениот труд за Интересната заедница на културата на општината Ресен — — — — —	763
298. Одлука за воведување на придонеси за култура во општина Кавадарци — — — — —	758	313. Одлука за утврдување на стапките на придонесите од личен доход на граѓаните на Самоуправната интересна заедница на културата на општината Ресен — — — — —	763
299. Одлука за измена и дополнување на Одлуката за утврдување стапката на придонесите за станбена изградба за 1976 година — — — — —	758	314. Одлука за утврдување стапката на придонес од доходот на организациите на здружениот труд за Интересната заедница за физичка култура на општината Ресен — — — — —	763
300. Одлука за утврдување стапките на придонесите од личниот доход на граѓаните за Самоуправната интересна заедница за физичка култура на општината Кочани — — — — —	759	315. Одлука за утврдување на стапките на придонесите од личен доход на граѓаните на Самоуправната интересна заедница за физичка култура на општината Ресен — — — — —	764
301. Одлука за утврдување стапки на придонесот за Самоуправната интересна заедница за основно образование — Неготино — — — — —	759	316. Одлука за утврдување стапките на придонесите од личниот доход на граѓаните за Општинската самоуправна интересна заедница за општествена заштита на децата — Ресен — — — — —	764
302. Одлука за утврдување стапките на придонесот за Самоуправната интересна заедница за социјална заштита — Неготино — — — — —	759	317. Одлука за утврдување стапките на изворите за финансирање на социјалната дејност — — — — —	764
		318. Одлука за утврдување стапките на придонесите од доходот на стопанските организации и стапките на придонесите од личниот доход на работните луѓе и граѓаните — — — — —	765
		319. Одлука за утврдување на стапките на придонесите за култура за 1976 година — — — — —	765
		320. Одлука за утврдување стапките на придонесите на СИЗ за општествена заштита на децата за 1976 година — — — — —	765
		321. Одлука за единствена стапка на придонесот за вработување која важи на целата територија на СР Македонија — — — — —	765
		322. Одлука за утврдување стапката на придонесот за станбена изградба — — — — —	765